



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 2. 2008 /

Monthly Bulletin 2. 2008



Васил Главинов бб, Интекс Бизнис Центар 2, 1000 Скопје, Македонија тел./факс + 389-2-3224-229 <http://www.mapas.gov.mk>

Табела 1: Дистрибуција на членството во пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Pension Fund Membership by their Status

Пензиски фонд / Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
31.01.2008						
НПФ / NPF	29.106	29.557	15.574	3.827	48.958	78.064
КБ Прв / KB Prv	34.878	31.020	16.594	4.530	52.144	87.022
ВКУПНО / TOTAL	63.984	60.577	32.168	8.357	101.102	165.086
29.02.2008						
НПФ / NPF	29.214	30.392	16.075	4.115	50.582	79.796
КБ Прв / KB Prv	34.986	31.630	17.142	4.916	53.688	88.674
ВКУПНО / TOTAL	64.200	62.022	33.217	9.031	104.270	168.470

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди ојлудување на нивните средства од самиот почеток на членството во пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле времено распределени. / **The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the pension fund to which they were temporarily allocated.**


Табела 2: Вредност на нето средствата на пензиските фондови и на сметководствените единици во пензиските фондови

Table 2: Value of the Pension Funds Net assets and the Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
31.01.2008	1.476,43	1.785,08	113,648458	114,441290
10.02.2008	1.500,23	1.817,32	113,067680	114,221197
20.02.2008	1.537,31	1.866,00	113,537685	114,918969
29.02.2008	1.549,68	1.883,03	113,199316	114,808700

Слика 1: Вредност на нето средствата на пензиските фондови

Figure 1: Value of the Pension Funds Net assets



Слика 2: Вредност на сметководствените единици во пензиските фондови

Figure 2: Value of the Pension Funds Accounting Units

